

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО ГРЦИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Компанијата ОКТА АД-Скопје заедно со Хеленик Петролеум Групаацијата доделува стипендија за [Постдипломски студии по нафтено инженерство](#) на Факултетот за инженерство на минерални ресурси на Техничкиот универзитет на Крит (www.peteng-master.tuc.gr)

[Програмата за постдипломски студии по нафтено инженерство](#) е дизајнирана да им обезбеди на студентите научна позадина во истражување на јаглеводороди и вештини од практичен аспект во нафтено инженерство. Програмата започнува во октомври и трае 12 месеци односно два семестри, во редовни студии и се одвива на англиски јазик. По успешно полагање на испитите, студентите се обврзуваат на Магистерски труд, односно теза, која треба да се заврши во рок од 3 месеци.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈАТА

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Да има завршено студии од прв циклус по инженерство или во соодветна област од науката на Технолошко металуршки факултет, Машински факултет или ПМФ – Институт за хемија и Институт за физика;
2. Да поседува [соодветен сертификат](#) како доказ за активно познавање англиски јазик;
3. Да не е корисник на стипендија од други даватели;
4. Да е државјанин на Република Северна Македонија.

Кандидатот ќе биде избран од страна на Управниот одбор на Факултетот во Грција, а за кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе биде организирано интервју.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

1. [Пријава](#) за аплицирање;
2. Детално CV кое покажува научно или индустриско искуство;
3. Скенирана копија од диплома и од уверение за завршени дипломски студии од прв циклус, преведени на англиски јазик од овластен судски преведувач;
4. [Сертификат](#) за активно познавање англиски јазик;
5. Скенирана копија од пасош;
6. Фотографија;
7. Мотивациско писмо;
8. Две [препораки](#) испратени директно од e-mail адресата на пишувачите на препораката на info@peteng-master.tuc.gr;

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА

Стипендијата ги покрива трошоците за школарина, како и трошоци за живот во висина од 1.000 евра месечно.

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Рокот за пријавување на кандидатите за користење на академската стипендија за студии од втор циклус на Универзитетот во Крит е најдоцна до **31.05.2019** година.

По поднесување на апликацијата, потребните документи треба да се испратат на: mtrajanovski@helpe.gr

Контакт лице за дополнителни информации:

Мирко Трајановски +389 2 2532 565, e-mail: mtrajanovski@helpe.gr